

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20) постапувајќи по приговорот на Мирослав Затарковски од Скопје УП2 09 - 77/20 од 3 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на 06 јули 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

1. Приговорот на Мирослав Затарковски од Скопје УП2 09-77/20 од 3 јуни 2020 година, против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ Скопје бр. 03-1062 од 14.04.2020 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ Скопје бр. 03-1062 од 14.04.2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **Образложение**

Мирослав Затарковски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор УП2 09 - 77/20 од 03 јуни 2020 година, против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ Скопје бр. 03-1062 од 14.04.2020 година ( во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје).

Подносителот на приговорот го оспорува Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Снабдување БЕ Скопје и воедно приговара дека станот за кој бара ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност во евиденција на Снабдување БЕ Скопје се води како стан 19, а во Имотен лист на сосопственикот како стан 22.

Во прилог кон жалбата е доставена следната документација:

- Решение со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија бр.03-1062 од 14.04.2020 година издадено од Снабдување БЕ Скопје,
- Имотен лист бр. 110661 за КП бр. 11664, КО Центар 1,
- Барање за промена на сопственик од 19.05.2020 година,
- Информација од Снабдување БЕ Скопје бр.03-545 од 13.02.2020 година,
- Дополна кон информација бр.545 од 14.05.2020 година.

-Фактури за електрична енергија за периодот од 18.10.2019 година до 23.04.2020 година.

Од страна на Снабдување БЕ Скопје е доставен одговор на приговорот, направена е теренска контрола и промена во евиденцијата во врска со бројот на станот, како и промена на сопственикот.

На 25 јуни 2020 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива . На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот Мирослав Затарковски и писмениот одговор на приговорот од Снабдување БЕ Скопје.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на жалбата утврди дека истата е основана.

Имено, од приложените докази барател е сосопственик на стан на бул. Партизански одреди бр.18/1/11 во Скопје .

Согласно член 54 став (6) точка 1) од обврската за плаќање на ангажирана топлинска моќност(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кој е исклучен од системот за централно греење, ако:

1) живее во него и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ (лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh).

Од приложените докази се констатира дека се исполнети условите согласно член 56 став (6) точка 1) од Правилата за снабдување со топлинска енергија за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија.

. Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

**УП2 бр.09-77/20**  
**06 јули 2020 година**  
**Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Марко Бислимоски**